



Медицински факултет
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"



Центар за регионални истражувања и соработка

Медицинскиот факултет – Скопје, Центар за континуирана медицинска едукација и Центарот за регионални истражувања и соработка “Студиорум”

Ве покануваат на

Стручен состанок:

Недостатокот на јод и превенција на тироидна патологија: состојби на глобално, европско ниво и во Република Македонија

Медицински факултет – Скопје, 26 мај, 2016 година
(Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет, 13,00-14,00 часот)

Програма:

13,00 – 13,15 Отворање на настанот

Проф. д-р Никола Јанкуловски (дсп)

Декан на Медицинскиот факултет – Скопје

Проф. д-р Борислав Каранфилски

Претседател на националниот комитет за превенција на јоден дефицит, Министерство за здравство на РМ

13,15 – 14,00

Квалитет на јодниот внес и тироидна епидемиологија на глобално ниво

Проф. д-р Хенри Волцке

Професор, Медицински универзитет, Грифсвалд, Германија

Активности во Република Македонија за справување со јодниот дефицит и одржување на статусот на нејоддефицитарно подрачје

Проф. д-р Борислав Каранфилски

Претседател на националниот комитет за превенција на јоден дефицит, Министерство за здравство на РМ

Дискусија

Предавањето на Д-р Хенри Волцке ќе биде на англиски јазик.
Состанокот е акредитиран со 4 КМЕ поени за слушатели.
Состанокот е акредитиран и во МЛД и учесниците плаќаат 150 денари за бандерола.